



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 7 јули

БЕЛГРАД

Број 28

ГОД. X

бр. 9 — Телефони: Редакција 26-000, Администрација 26-276, Продавна одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

327.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потреба на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) и чл. 24 од Уредбата за надворешно-трговското пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРШЕЊЕ КОМПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ ВО СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО

1. Одредбите од оваа одлука се применуваат само на оние компензациони работи што го опфаќаат извозот на производите означени во листата на производите што ја потврдува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

На сите други компензациони работи се применуваат прописите што го регулираат редовниот извоз и увоз и тоа одделно за извозот а одделно за увозот.

2. За извоз преку компензациона работа на производите што се наоѓаат на листата од претходната точка Управата за надворешна трговија може да спредели повисок извозен односно понизок увозен коефициент односно да се ослободи од плаќањето од точ. 5 на Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54) во границите на средствата што Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет ги определил за таа цел од „Сметката на разликата по увозот и извозот“. Тие средства претставуваат само пресметковен износ во чии рамки Управата за надворешна трговија им одобрува олесненија на претпријатијата за вршење компензациони работи.

Управата за надворешна трговија во согласност со Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет може да ги ослободи претпријатијата од продажбата на Народната банка на ФНРЈ процентот на девизите за потребите на Централниот девизен фонд.

3. Домашните извозници што при вршењето на компензационата работа сакаат да ги користат олесненијата од претходната точка должни се пред да ја склучат работата да прибават одобрение од Управата за надворешна трговија.

4. Секоја компензациона работа што се врши со олесненијата од точ. 2 од одлукава мора да биде регистрирана при Народната банка на ФНРЈ во срок од 15 дена од денот кога е издадено одобрението од Управата за надворешна трговија.

5. Ако компензационата работа не се изврши најдоцна во срок од три месеци од денот кога е издадено одобрението од Управата за надворешна трговија дадените олесненија престануваат да важат. Управата за надворешна трговија може да го продолжи овој срок во оправдани случаи.

6. Пресметките според инструментите што го регулираат надворешно-трговскиот промет кај компензационите работи се вршат по средниот курс на девизното пресметковно место на денот што му претходи на денот на склучувањето на работата.

7. Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука донесува по потреба Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

8. Оваа одлука влегува во сила по истекот на осум дена по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 265
26 јуни 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

328.

Врз основа на одделот 1 од главата ХLI, а во врска со одредбите од точ. а) одделот 3 од главата XIX на Сојузниот општествен план за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА МЕЛИОРАЦИИ

1. Од средствата во вкупен износ од 14.450 милиони динари што се определени во точ. а) одделот 3 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1954 година за инвестициони кредити во земјоделството, ќе се употреби износ од 2.500 милиони динари за кредитирање на мелиорационите работи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 269
30 јуни 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

329.

Врз основа на одделот 3 и 4 од Главата XXXVIIIа на Сојузниот општествен план за 1954 година Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СРОКОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА УПЛАТУВАЊЕ ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ БУЏЕТИ И ФОНДОВИ

1. Народните републики ќе ги уплатат вишоците на приходите на своите буџети и фондови, утврдени со одделите 1 и 2 од главата XXXVIIIа на Сојузниот општествен план за 1954 година на сметката бр. 338070 „Вишоци на републичките буџети и фондови“ при Народната банка на ФНРЈ — Главната централа.

2. Централите на Народната банка на ФНРЈ за народните републики ќе ги пренесат вишоците на приходите од претходната точка од сметка на кои се тие прокнижени на сметката бр. 338070, на тој начин, што од вкупно предвидениот износ на овие

вишоци ќе пренесат до 5 јули 1954 година онолку колку што сразмерно му одговара на времето поминато до крајот на јуни 1954 година (6/12), додека од остатокот ќе пренесуваат до 5-иот ден секој иден месец по 1/12 од споменатиот вкупно предвиден износ на вишоците.

3. Од средствата пренесени врз основа на ова решение на сметката бр. 338070, Народната банка на ФНРЈ — Главната централа ќе им стави на располагање — во смисла на одредбата од одделот 3 на главата XXXVIIIа од Сојузниот општествен план за 1954 година — и тоа:

1) на НР Србија —			
за инвестиции — —	2.500	милиони	динари
2) на НР Македонија			
— за инвестиции —	2.000	„	„
3) на НО на град			
Белград			
за инвестиции — —	2.500		
за станбена изградба	500	3.000	„
			„
	Вкупно:	7.500	милиони динари

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 267

30 јуни 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

330.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

1. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот, што е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54) се врши следна измена:

Во гранката 116 (неметали) редниот број 1 се менува и гласи:

„1. Азбестно влакно класе 1-4 заклучно (по капацитет) класификацији — — — коефициент 1,00“

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени од 15 јуни 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 60

22 јуни 1954 година

Белград

Претседател на
Одборот за стопанство
Светозар Вукмановиќ, с. р.

331.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

1. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот, кој е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54) се врши следна измена и дополние:

Во гранката 115 (Обсена металургија), редниот број 21 се менува и гласи:

„21. Фероманган — — — коефициент 2,00“.

По редниот број 21 се додава нов реден број 21а кој гласи:

„21а Силикоманган — — — коефициент 1,75“.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 59

22 јуни 1954 година

Белград

Претседател на
Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

332.

Врз основа на одредбата од главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1954 година и точ. I под 4) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА СВИЊИ И СВИЊСКО МЕСО, НА ГОВЕДА И ГОВЕДСКО МЕСО

1. Се утврдуваат следни контингенти за извоз на свињи и свињско месо, на говеда и говедско месо за јуни и јули 1954 година:

а) свињи и свињско месо — — — — 7.000 тони

б) говеда и говедско месо — — — — 6.000 тони

2. Производите од претходната точка можат да се извезуваат само со одобрение од Управата за надворешна трговија.

Управата за надворешна трговија ќе им го одобрува извозот во рамките на утврдените контингенти на сите извозници чиишто работи ќе ги однесуваат како комерцијално најповолни Сојузната надворешно-трговска комара, без обзир дали се склучени пред или по влегувањето во сила на ова решение.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 53

26 јуни 1954 година

Белград

Претседател на
Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

333.

Врз основа на одредбата од главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 4) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОЗВОЛА НА ИЗВОЗ ОПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА ОТПАДОЦИ ОД ПРЕРАБОТЕНА СУРОВА НАФТА (УЉЕ ЗА ГОРЕЊЕ)**

1. По исклучок од одредбата на точ. I под б) од Времената одлука за забрана на извозот и за контингентирањето на некои производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) се повољува извоз на 20.000 тона отпадоци од преработена сурова нафта (уље за горење — гранка 113).

2. Одобренијата за извоз во границите на контингентот определен во прегодната точка ќе ги издава Управата за надворешна трговија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 57

22 јуни 1954 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

334.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА РУДАРСКИТЕ ЕКСПЛОЗИВИ**

1. Разликата во цените при извозот на рударските експлозиви (гранка 120 — хемиска индустрија) ќе се пресметува по коефициентот 1,10.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени од 19 март 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 62

29 јуни 1954 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

335.

Врз основа на одделот III точ. 13 од Одлуката за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ВРЕМЕНО ИЗЗЕМАЊЕ ДАВАЊЕТО НА КРЕДИТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА НАБАВКА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ И РАБОТЕН ДОБИТОК**

1. Народната банка на ФНРЈ и земјоделските задруги времено нема да им даваат на индивидуалните земјоделски производители кредити за набавка градежен материјал и работен добиток, што се предвидени во одделот I точ. I под а) и в) од Одлуката за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители.

Временото изземање на давањето кредити од претходниот став нема да се применува до учесниците на Четвртиот конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/54).

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 67

2 јули 1954 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

336.

Врз основа на чл. 3 ст. 4 од Уредбата за платите на службениците и работниците на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/54) и чл. 106 од Уредбата за организацијата, работењето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), пропишувам

УПАТСТВО**ЗА ВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КАТЕГОРИИТЕ НА СТРУЧНАТА СПРЕМА ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ, СО ЦЕЛ ДА СЕ УТВРДИ ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЛАТЕН ФОНД**

1. Со цел да се утврди пресметковниот платен фонд на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, се сметаат:

а) како работни места на виши стручни службеници односно висококвалифицирани работници — следниве работни места:

директор на претпријатие

помошник на директор

главен инженер

началник на одделение

инспектор

шеф на одсек, група, биро

шеф на магацин на поштенски врсници

проектант

ревизор

главен книговодител

- шеф на сметководство
 билансис
 референт на претпријатие
 управник на пошта, телеграф и телефон I,
 II и III ред
 помошник на управник на пошта, телеграф
 и телефон I и II ред
 секретар на пошта, телеграф и телефон I и
 II ред
 шеф на одделение на пошта, телеграф и те-
 лефон I и II ред
 главни касиер на пошта, телеграф и телефон
 I и II ред
 контролор на пошта, телеграф и телефон I,
 II и III ред
 шеф на пошта што патува I и II ред
 радиотелеграфист на меѓународна служба
 шеф на тт секција
 помошник на шеф на тт секција
 инженер на тт секција
 раководител на меѓумесни тт линии
 раководител на месни тт мрежи
 раководител на воздушни месни тт линии
 раководител на кабловски тт мрежи
 раководител на тт уреди
 раководител на високофреквентни уреди
 раководител на мрежни групи
 раководител за жична телеграфија
 раководител за бежична телеграфија
 раководител на опитен центар
 раководител на мерна група на опитен
 центар
 раководител на тт погон
 раководител на тт сервис
 главен механичар на тт постројка
 главен монтер на тт линија
 главен монтер на тт каблови
 самостоеен тт механичар
 управник на птт работилница
 технички раководител на птт работилница
 раководител на одделение на птт работил-
 ница
 управник на птт гаража
 технички раководител на птт гаража
 раководител на птт гаража
 управник на автороботилница
 технички раководител на автороботилница
 раководител на автороботилница
- б) како работни места на средни стручни слу-
 жбеници односно квалифицирани работници —
 следниве работни места:
 управник на пошта, телеграф и телефон IV,
 V и VI ред
 касиер на шалтер
 телеграфист
 радиотелеграфист на внатрешната служба
 телефонист
 калграф
 прегледувач на работи
 усмерувач на пратки
 посредник на заклучоци
 главен дежурен на размена на поштата
 службеник на пошта што патува
 службеник што работи на решавање рекла-
 мации и потрага на пратки
 службеник на работи на книжење и испорач-
 ка на пратки на пошта
 службеник што работи на книжење парични
 документи за исплата
 службеник што работи на царински доку-
 менти
 службеник на испраќање и исплата дома
 референт на птт единица
 техничар
 статистичар
 книговодител
 контер
 фактурист
 касиер
 шеф на магацин
- магационер
 библиотекар
 администратор
 шеф на архива
 дактилограф I класа
 испитувач на тт линии и апарати
 полагач на тт каблови
 монтер на воздушни тт линии
 монтер на тт каблови
 монтер на тт уреди за напојување со струја
 тт механичар
- в) како работни места на нижи стручни слу-
 жбеници односно полуквалифицирани работници —
 следниве работни места:
 мерач на пакети
 напишувач на пакети
 службеник што работи на отворање и затво-
 рање царински пакети
 чувар на птт реквизици
 службеник на размена на заклучоци и паке-
 ти на перонот на железничките станици и
 во пристаништата
 раководител на директни заклучоци
 службеник што работи на празнење поштен-
 ски сандачиња
 службеник што работи на делење пратки по
 фахови за испорачка
 службеник што работи на доставување те-
 легреми и телефонски покани
 селски доставувач
 цртач
 канцелариски манипулант
 архивар
 дактилограф III и II класа
 магацински работник, со услов лицето што
 го зазема да има работен стаж преку една
 година
 помошен испитувач на тт водови
 чистач на тт уреди
- г) како работни места на помошни службеници
 односно неквалифицирани работници — следниве
 работни места:
 курир
 вратар
 домар
 чувар
 раководител на лифт
 магацински работник со работен стаж до
 една година
 чистачка на простории
2. За другите работници и службеници (шофери,
 бравари, лимари и сл.) на претпријатијата што не
 се опфатени со ова упатство важат категориите на
 стручноста определени по општите прописи за
 стручната спрема на работниците односно службе-
 ниците.
3. Поштите, телеграфите и телефоните ќе ги
 групира во редовите од точ. 1 Управниот одбор на
 Генералната дирекција на птт.
4. Ова упатство влегува во сила со денот на
 објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе
 се применува од денот на примената на Уредбата
 за платите на службениците и работниците на
 претпријатијата во состав на Заедницата на сто-
 панските претпријатија на Југословенските пошти,
 телеграфи и телефони.
- Бр. 6614
 24 јуни 1954 година
 Белград
- В. д. Генерален директор
 на поштите, телеграфите и телефоните,
Никола Милановиќ, с. р.
- Согласен
 Претседател
 на Одборот за стопанство
 на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

337.

Врз основа на чл. 3 ст. 4 од Уредбата за платите на работниците и службениците на железничките транспортни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/54) и чл. 130 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), во согласност со Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ВРЕМЕНО РАЗВРСТУВАЊЕ ПЕРСОНАЛОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ВРСТЕТЕ ОД ЧЛ. 3 СТ. 1 НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Со цел да се утврди пресметковниот платен фонд на железничките транспортни претпријатија, железничкиот персонал се групира во следниве врсти:

I.

Во I врста персоналот со звањата:

машиновога
моторвога
прегледувач на коли по три години работен стаж во тоа звање
надзорник на пруга
надзорник на мостови
надзорник на тунели
надзорник на ваги
надзорник на тт и сс постројки
надзорник на колско гасно осветление
надзорник на колско електрично осветление
надзорник на електровлечни потстанции
надзорник на возен вод на електрични железници
надзорник на прегледувачите на коли
надзорник на локомотиви
надзорник на јака струја
возовога по 3 години работен стаж во тоа звање
надзорник на маневра по 3 години во тоа звање
шофер на моторна дресина — механичар по 3 години работа во тоа звање
ревизор на возови
техничар и виши техничар на работните места:
отправник на возови во станиците вон ранг, I,

II и III ранг

шеф на станица
помошник на шеф на станица
шеф на магацин
помошник на шеф на магацин
колски службеник
распореден службеник
иследник
шеф на колски уред
станичен касиер
диспечер
сообраќаен контролор
транспортен контролор
помошник на сообраќаен контролор
помошник на транспортен контролор
побарувачки контролор
шеф на сообраќаен сектор
шеф на ложилница и шеф на ложилничка испостава
помошник на шеф на ложилница
шеф на влека на ложилница
термотехничар
контролен примен орган
планер
шеф на секција за врски
помошник на шеф на секција за врски
референт за врски
референт за сс постројки
референт во железничко транспортно претпријатије
шеф на група во железничко транспортно претпријатије

шеф на отсек во железничко транспортно претпријатије
началник во железничко транспортно претпријатије
директор во железничко транспортно претпријатије
виши сметководител, виши книговодител, виши администратор, виши статистичар и виши комерцијалист на работните места:
шеф на пресметковна група
шеф на сметководство
секретар на станица и ложилница вон ранг, и II ранг и на секција за врски
референт во железничко транспортно претпријатије
шеф на група во железничко транспортно претпријатије
шеф на отсек во железничко транспортно претпријатије
началник во железничко транспортно претпријатије
стоковен касиер на работните места на стоковен касиер во станиците вон ранг, I, II и III ранг:
инженер
референт
инспектор
советник

II.

Во II врста персоналот со звањата:

службеник на коли
евидентичар на коли
прегледувач на коли со работен стаж до 3 години во тоа звање
надзорник на маневра со работен стаж до 3 години во тоа звање
возовога со работен стаж до 3 години во тоа звање
шофер на моторна дресина-механичар со работен стаж до 3 години во тоа звање
транзитер
чувар на пруга
маневрист
кочничар
стрелочник
одјавничар
огнар
надзорник на стрелки
раководител на маневра
шофер на моторна дресина — возач
возен манипулант
кондуктер
магационер
сообраќаен отпатник
транспортен отпатник
телеграфист
ракувач на колско гасно осветление
ракувач на колско електрично осветление
ракувач на возен вод на електрични железници
ракувач на електровлечни потстанции
ракувач на тт и сс постројки
ракувач на водостаница
машиновога на маневри
чувар на тт и сс постројки
ракувач на материјали
стоковен касиер
калкулант
касиер на бичети
техничар
статистичар
книговодител
сметководител
комерцијалист
администратор
виши техничар
виши книговодител
виши сметководител
виши комерцијалист
виши администратор
дактилограф I класа

III.

Во III врста персоналот со звањата:
 попишувач на коли
 канцеларски манипулант
 дактилограф на II и III класа
 цртач
 статистички помошник
 ликвидатор
 режисер
 лаборант
 издавач на материјали
 спикер
 ламбист
 авизер
 гардеробер
 потпалувач на локомотиви
 багажер
 подмачкувач на коли
 чувар на водостаница
 железнички чистач
 работник на претоварување со стаж преку 1 година
 магацински работник со стаж преку 1 година

IV.

Во IV врста персоналот со звањата:
 служител
 железнички стражар
 чистач на стрелки
 работник на претоварување со стаж до 1 година
 магацински работник со стаж до 1 година
 2. За персоналот на железничките транспортни претпријатија што не е опфатено со врстите од ова упатство важат соодветните категории на стручноста определена за работниците и службениците по општите прописи

3. Групирањето на станиците и ложилиците во рангови со цел да се пресмета пресметковниот платен фонд се врши врз основа на мерилата што ги пропишува управниот одбор на Генералната дирекција на ЈЖ.

Додека не се донесат прописите од горниот став ќе се применуваат ранговите на станиците и ложилиците од Правилникот за додатоците на железничкиот персонал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52).

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од денот на примената на Уредбата за платите на работниците и службениците на железничките транспортни претпријатија.

ГДЈЖ бр. 4044

24 јуни 1954 година

Белград

В. д. Генерален директор
 на Југословенските железници,
 Благоје Богавац, с. р.

Согласен,

Претседател

на Одборот за стопанство
 на Сојузниот извршен совет,
 Светозар Вукмановиќ, с. р.

338.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка на ФНРЈ врз основа на заклучокот од својот Управен одбор од 14 јуни 1954 година, распишува

ПЕТИ КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. На Петиот конкурс за давање заеми од Општиот инвестиционен фонд на стопанските и здружилите организации што имаат право на регрес, како и на уставните со самостојно финансирање и на народните одбори им се даваат заеми за набавка трактори, земјоделски машини и направи.

Заемите се даваат за набавка на опремата од претходниот став и тоа бидејќи од земјоделското производство — од производните или трговските прет-

пријатија, било од увозот — преку претпријатија а што се занимаваат со продажба на увозна опрема.

Ако се набавува оваа опрема од увозот, банката ќе даде заем само во случај ако заемобарачот осигурал потребни девизни средства, за што кон барањето за заем на банката ќе и' поднесе доказ.

Од средствата на овие заеми не може да се набавува опремата што била веќе употребувана.

II. Барањето за добивање заем мора да содржи:

1) назив на опремата за која се бара заемот;

2) висина на бараниот заем;

3) интересна норма и срок за исплата што ги предлага заемобарачот, со тоа што рокот за исплата со отплатување да не може да биде подолг од пет години;

4) други податоци предвидени во образецот за заемот што го издава Народната банка на ФНРЈ.

Заемобарачот може да предложи интересна норма и во половини односно четвртини процент.

III. Кон барањето за заем заемобарачот мора да поднесе извештај од кој се гледа:

1) сегашната состојба на снабденоста со трактори, земјоделски машини и направи;

2) колкава би требала да биде снабденоста со опремата од претходната точка за нормално вршење работите на стопанството;

3) спецификација на тракторите, земјоделските машини и направи што заемобарачот сака да ги набави сега од средствата на заемот што го бара.

Спецификацијата од точ. III под 3) треба за секој дел на опремата да содржи:

а) вид и тип;

б) од каде би се набавила;

в) капацитет и потршувачка на гориво и маживо;

г) цена по одбиток на регресот, ако го има, со придавање на транспортните трошоци.

4) економски ефекат што заемобарачот во поглед на наголемувањето на приносот на пазарните вишоци, заштеди во загубите и друго ќе има од употребата на опремата што сака да ја набави, со подробно образложение и ознака на површината на земјиштето што ќе се обработува со набавената опрема.

Во образложението цитирано во претходниот став заемобарачот треба да ги даде податоците за економската сила на целокупното стопанство и со економска сметанка да докаже дека заемот ќе може да го отплати од приходите на целото стопанство.

Извештајот цитиран во оваа точка треба да биде потврден од надлежниот земјоделски стручњак.

IV. Ако износот на бараниот заем преминува 20% од сегашната вредност на основните средства со кои заемобарачот управува, намалени за износот на долгувањето на заемобарачот за набавка на основните средства заемот ќе се одобри само со гаранција од народниот одбор на околицата, градот или градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарачот.

V. Заемот се отплатува во годишни анuitети од кои првот стасува на 1 ноември 1955 година.

VI. Барањето за добивање заем на овој конкурс се поднесува до Народната банка на ФНРЈ — филијалата при која заемобарачот има текушта односно жиро сметка најдоцна до 20 јули 1954 година заклучно.

Барањето се поднесува на образецот од Народната банка на ФНРЈ.

VII. Во сето другото за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството.

О. бр. 19

28 јуни 1954 година

Белград

Губернер
 на Народната банка на ФНРЈ,
 Војин Пузана, с. р.

Согласен,

Поупредседател

на Сојузниот извршен совет,
 Светозар Вукмановиќ, с. р.

339.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЛОДАЛА**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Вретенасти глодала со валчеста рачка	JUS K.D2.090
Вретенасти глодала со морзе конична рачка	JUS K.D2.091
Вретенасти глодала со валчеста рачка и со плочички од твррд метал	JUS K.D2.100
Вретенасти глодала со морзе конична рачка и со плочички од твррд метал	JUS K.D2.101
Вретенасти глодала со морзе конична рачка, со навој и со плочички од твррд метал	JUS K.D2.102
Глодала за жлебови со валчеста рачка	JUS K.D2.110
Двестрани глодала за жлебови	JUS K.D2.111
Глодала за жлебови со морзе конична рачка	JUS K.D2.112
Глодала за жлебови со морзе конична рачка и со навој	JUS K.D2.113
Глодала за жлебови со валчеста рачка и со плочички од твррд метал	JUS K.D2.120
Глодала за жлебови со морзе конична рачка и со плочички од твррд метал	JUS K.D2.121
Глодала за жлебови со морзе конична рачка, со навој и со плочички од твррд метал	JUS K.D2.122
Вретенсти глодала за метрички навој	JUS K.D2.130
Глодала за Т-жлебови според JUS M.G0.060	JUS K.D2.140
Глодала за жлебови за сегментни клински според JUS M.C2.050	JUS K.D2.141
Тестерасти глодала со ситни запци — за метали	JUS K.D2.150
Тестерасти глодала со крупни запци — за метали	JUS K.D2.151
Вретенасти глодала со валчеста рачка за ковачки калани	JUS K.D2.200
Вретенасти глодала со морзе конична рачка за ковачки калани	JUS K.D2.201
Конични вретенасти глодала со валчеста рачка за ковачки калани	JUS K.D2.202
Конични вретенасти глодала со морзе конична рачка за ковачки калани	JUS K.D2.203

2. Споменатите југословенски стандарди се објавени во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е сесисен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 октомври 1954 година.

Бр. 1606

23 јуни 1954 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

340.

Врз основа на чл. 13 ст. 2 точ. 4 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54) пропишувам

ПРОГРАМА**НА ОДДЕЛНИОТ ДЕЛ НА УПРАВНИОТ ИСПИТ ЗА ПОМОРСКО-УПРАВНАТА СЛУЖБА****I.**

Програмата на одделниот дел на управниот испит за звањето пристав и референт во поморско-управната служба опфаќа, и тоа:

А) за звањето пристав

- 1) Поморско управно право;
- 2) Основни поими на Поморското стопанско право;
- 3) Основни поими на Меѓународното поморско јавно право во војна и мир;
- 4) Сигурност на пловидбата;
- 5) Лучка администрација;

Б) за звањето референт за научичко-управни работи

- 1) Поморско управно право;
- 2) Поморско стопанско право;
- 3) Меѓународно поморско јавно право во војна и мир;
- 4) Сигурност на пловидбата;
- 5) Лучка администрација;

В) за звањето референт за правни работи

- 1) Поморско-управно право;
- 2) Поморско-стопанско право;
- 3) Меѓународно поморско јавно право во војна и мир;
- 4) Општи поими од Сигурноста на пловидбата;
- 5) Општи поими од поморството.

Г) за звањето референт за бродомашински работи

- 1) Градба на бродски машински постројки;
- 2) Колаудација на материјалот;
- 3) Надзор над парните котли и садови под притисок;
- 4) Надвојс;
- 5) Поставање машина во брод;
- 6) Читање и димензионирање на бродомашинските нацрти и проекти;
- 7) Основно познавање на Поморското управно право;
- 8) Основни поими од Сигурноста на пловидбата

II.

Програмата на испитите од Поморското управно право опфаќа:

- а) за звањето пристав
 - организација на поморството на Југославија; одделно на поморско-управната служба;
 - познавање на сите позитивни поморско-управни прописи;
 - основно познавање на главните начела на прописите за морскиот риболов;
 - прописи за таксите што се однесуваат до поморско-управната служба;
- б) за звањето референт, покрај горе споменатата програма за звањето пристав, уште и:
 - познавање на меѓународните конвенции за поморско-управната служба што ја обврзуваат Југославија;
 - познавање на меѓународните конвенции за работните услови на посадата на бродовите што ја обврзуваат Југославија;
 - административно-казнена постапка кај поморските прекршоци;
 - царински прописи што се однесуваат до поморството;
 - класификациони ознаки и работа на Југословенскиот регистар на бродовите и други поважни класификациони заводи

III.

Програмата на испитот од Поморското стопанско право опфаќа:

- бродосопственик, орган на управувањето и заповедник на бродот;
- договори за искористувањето на бродовите (странки во договорот, нивни застапници и помагачи, превоз на предмети и лица, влечење; наем на брод); познавање на лучките узанси;
- стварни права на бродот (хипотека и привилегии);
- хаварији;
- помош и спасување;
- поморско осигурување.

IV.

Програмата на испитот од Меѓународното поморско јавно право во војна и мир опфаќа:

- делба на морето, правна природа на поодделни делови на морето и правна положба на бродот во поодделни делови на морето;
- начело на слободната пловидба и негови ограниченија;
- искористување на флората и фауната на море;
- права и ограниченија на крајбрежната држава во територијалното море;
- нештетен проод;
- право на гонење;
- континентален појас;
- присилни мерки во мирно време;
- гусарање и пиратерија;
- поморско воено право и негови извори;
- права и должности на неутралците;
- воени бродови и претворање трговски бродови во воени бродови;
- блокада, ембарго, бомбардирање, мини, подморници;
- контрабанда;
- поморски воен плен;
- познавање на меѓународните конвенции што се однесуваат до Поморското јавно право а кои ја обврзуваат Југославија.

V.

Програмата на испитот од Сигурноста на пловидбата опфаќа за звањето пристав прописи за сигурноста на човечкиот живот на море, прописи за способноста на бродовите за пловидба како и функционирање на поморското осветление и сигналните знакови, а за звањето — референт истата програма како и за звањето пристав и покрај тоа и добро познавање на барањата што во поглед на сигурноста на пловидбата се бараат за поодделни бродови, прописи за одбегнување судирања на море, постапка за издавање пловидбена дозвола, преглед и надзор на бродовите.

VI.

Програмата на испитот од Лучката администрација опфаќа:

- водење на очевидник и на книгите пропишани во поморско управната служба;
- постапка кај неплатата на лучките надоместувања и други тарифи;
- познавање на начинот на водењето на статистиката на прометот патници, стоки и бродови.

VII.

Програмата на испитот од Поморството опфаќа:

- видови на бродови по конструкцијата, видови на пегови и целесообразност;
- главни видови бојни бродови;
- основни поими за трупот на бродот;
- мерење, пловност, носивост и стабилитет на бродот;

- видови на чамци;
- основни поими за навигацијата;
- најосновно познавање на бродските научни инструменти;
- работа на поморска карта;

VIII.

Програмата на испитот од Градбата на бродски машински постројки, Колаудација на материјалот, Надзор над парните котли и садови под натиск, Надворе, Поставање машини во брод, Читане и димензионирање на бродсмашинските напрти и проекти, опфаќа подробно познавање на прописите од оваа материја, изведба контролни сметки и ракување со инструменти за мерење.

Бр. 2368

5 јуни 1954 година

Белград

Директор
на Управата за поморство
и речен сообраќај,
Мирслав Драгустин, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
327. Одлука за вршење компензациони работи во стоконата размена со странство — — — — —	473
328. Одлука за определување висината на кредитите за мелиорации — — — — —	473
329. Решение за сроките и начинот за уплатување вишоците на приходите на републичките буџети и фондови — — — — —	473
330. Решение за измена на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —	474
331. Решение за измена и дополнување на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —	474
332. Решение за утврдување контингентите за извоз на свињи и свињско месо, на говеда и говедско месо — — — — —	474
333. Решение за дозвола на извоз определена количина отпадоци од преработена сурова нафта (уље за горење) — — — — —	475
334. Решение за утврдување коефициентот за пресметување разликата во цените при извозот на рударските експлозии — — — — —	475
335. Решение за времено изземање давањето на кредити на индивидуалните земјоделски производители за набавка градежен материјал и работен добиток — — — — —	475
336. Упатство за времено определување категориите на стручната спрема за работните места за претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, со цел да се утврди пресметковниот платен фонд — — — — —	475
337. Упатство за времено разврстување персоналот на железничките транспортни претпријатија во врстите од чл. 3 ст. 1 на Уредбата за платите на работниците и службениците на железничките транспортни претпријатија — — — — —	477
338. Четти конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд — — — — —	478
339. Решение за југословенските стандарди за глодала — — — — —	470
340. Програма на одделниот дел на управниот испит за поморско-управната служба — — — — —	479